

ДОДАТОК

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТ ЗА ОПЕРАЦИЈА КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ ИЛИ БОЛЕСТ

Член 1 - ОПШТИ ОДРЕДБИ

(1) Со овој Додаток за осигурување на надомест за операција како последица од несреќен случај или болест (во понатамошниот текст: Додаток за надомест) се уредува осигурувањето на надоместот за операција како последица од несреќен случај или болест од членот 3 на овој Додаток за надомест, за која операција на осигуреникот во случај на настанување на осигурен случај ќе му припадне договорената осигурена сума.

(2) Овој Додаток за надомест е составен дел на договорот за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода), што договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).

Член 2

(1) Со осигурувањето за случај на надомест за операција како последица од несреќен случај или болест се опфатени лица кои може да бидат осигуреници според член 2 од Дополнителните услови за колективно осигурување на работници последици на несреќен случај (незгода).

Член 3

(1) Осигурен случај во смисла на овој Додаток за надомест е хируршко лекување со хоспитализација како последица од несреќен случај или болест.

(2) Болестите од ставот 1 на овој член и потребата од хируршко лекување мора да бидат утврдени со најсовремени медицински методи според важечките алгоритми на струката во текот на болничкото лекување.

Член 4

(1) Осигурувачот е во обврска за осигурен случај да исплати:

1. целата договорена осигурена сума ако кај осигуреникот настапи осигурен случај од членот 3 од Овој Додаток, од почетокот на траењето на осигурувањето, односно од неговото стапување во колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај.

2. 50% од договорената осигурена сума ако осигурениот случај е последица на несреќен случај или болест која настапила пред почетокот на траењето на осигурувањето, односно од неговото стапување во колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај.

(2) Со исплата на договорена осигурена сума од став 1 точка 1 и 2 од овој член, осигурувањето престанува за секој поодделен осигуреник во 24,00 часот оној ден кога е утврдена за исплата целата осигурена сума.

Член 5

Ако осигуреникот умре од несреќениот случај или болеста од членот 3 од овој Додаток за надомест во рок од година дена од денот кога осигурувачот ја утврдил својата обврска врз основа на овој Додаток за надомест и ако на осигуреникот му исплатил договорена сума за случај за осигурување на надомест за операција како последица од несреќен случај или болест, осигурената сума за случај на смрт поради несреќен случај договорена со полисата која е важечка на денот на смртта на осигуреникот се намалува за исплатениот износ.

Член 6

(1) Осигуреникот е должен:

1. да го известат осигурувачот за операција како последица од несреќен случај или болест во рок од 3 дена од денот кога се јавила потреба од оперативно болничко лекување.

2. да пополни пријава и со неа да приложи веродостојни лекарски извештаи, фотокопија од здравствената книшка и сите потребни известувања за кои осигурувачот ќе смета дека се потребни.

3. по потреба со посебно овластување да го овласти осигурувачот за увид во целокупната лекарска документација која се наоѓа во одредени медицински установи во кои осигуреникот до тогаш се лечел, и на осигурувачот да му ги даде сите потребни информации и докази како во потполност би се утврдиле сите околности во врска со болести.

(2) Осигуреникот во текот на траење на осигурувањето може да овласти лице по своја процена за извршување на работите од ставот 1 од точка 1 и 2 од овој член.

(3) Осигурувачот има право на проверка на веродостојноста на доставената лекарска документација од ставот 1 од овој член.

Член 7

Овој Додаток за надомест важи со Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај и Дополнителните услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај, а во колку се во спротивност со содржината на Општите и Дополнителните услови, важи овој Додаток за надомест.

Овој Додаток за осигурување на надомест за операција како последица од несреќен случај или болест, е донесен од Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК - Скопје, на 63-та редовна седница одржана на ден 26.04.2010 година, со Одлука број 0202-4674/4 со важност од 26.04.2010 година, со примена од истиот ден.